



Образец на Барање за бришење на личните податоци

БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Барател:

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

- вработен/а
- апликант за вработување
- надворешен соработник
- купувач
- член на програмата за лојалност
- друга категорија на субјект на лични податоци наведете ја категоријата
(Ве молиме, означете го соодветното поле)

3. Причина поради која барате да се избришат Вашите личните податоци

Согласно членот 21 од ЗЗЛП¹ барам од SPORT VISION да ги избрише личните податоци што ги чува за мене.

Поради сензитивната природа на бришењето на личните податоци согласно член 21 од ЗЗЛП, потребно е да бидат исполнети неколку услови пред да го разгледаме барањето. Ве молиме да ја наведете причината поради која сакате да се избришат Вашите лични податоци и да приложите соодветни документи за да се оправда барањето.

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

- Сметам дека моите лични податоци повеќе не се потребни за целите за кои првично се собрани и обработувани
- Не се согласувам повеќе со обработката на моите лични податоци
- Приговарам на Вашата обработка на моите лични податоци, согласно моето право од член 25 став (1) од ЗЗЛП
- Сметам дека моите лични податоци незаконито се обработуваат
- Сметам дека имате законска обврска да ги избришете моите лични податоци
- Јас сум дете, застапувам дете или сум бил/а дете за време на обработката на личните податоци и сметам дека моите лични податоци биле користени за да ми понудат услуги на информатичкото општество

¹ Закон за заштита на личните податоци (службен весник на СРМ бр.42/2020)



Образец на Барање за бришење на личните податоци

Како што е утврдено во членот 21 став 1 од ЗЗЛП, имате обврска да ме информирате за преземените дејствија во рок од 30 дена од приемот на барањето.

4. Кои податоци и информации барате да ги избришеме?

Опишете ги податоците и информациите што сакате да се избришат:

5. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои го оправдуваат бришење на податоците (види точка 3 од ова барање)

- _____
- _____
- _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е -маил адреса

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно SPORT VISION да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

Спорт Висион ДООЕЛ Скопје

- Офицер за заштита на личните податоци

Перо Наков 122а, Скопје

или на е-маил: svzlp@sportvision.mk



Образец на Барање за бришење на личните податоци

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____	Датум <small>Click or tap to enter a date.</small>	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.

